



БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Број _____
 Од _____ година
 (пополнува Банката)

Visa PayWave Credit Visa Gold Visa Classic MasterCard Standard MasterCard Contactless

Може да заокружите повеќе опции

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Име и презиме:
 Име и презиме:
(на латиница)
 Адреса од л.к.:
(кореспонденција)
 Адреса на живеење:
 На оваа адреса живеам од: година
 Домашен тел.: Мобилен тел.:
 E-mail:
 Лична карта бр.: ЕМБГ
 Занимање:
 Степен на стручна подготовка: ОО ССП ВШП ВСС

Податоци за вработување:

Име на фирма:
 Адреса: Тел.:
 Функција:
 Сектор: а) приватен б) јавен в) трговец поединец г) друго
 Претходно вработување (доколку сегашното е помалку од 3 години):
 Име на фирмата:
 Брачна сост.: жен./маж. нежен./немаж. разведен/-а вдовец/-ица
 Број на членови во семејството:
 Број на вработени членови во семејството:
 Број на издржувани членови во семејството:

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Податоци за имотна состојба

Опис на недвижност: а) кука б) стан в) викендичка г) земјиште д) друго
 Адреса:
 Возило: да/не Тип на возило: _____ год. на произ.:
 Банкарско работење:
 Депозити:
 1) Тип на депозит: _____ Банка _____
 2) Тип на депозит: _____ Банка _____
 Кредити:
 1) Вид Банка Месечна рата Достасува на _____
 2) Вид Банка Месечна рата Достасува на _____
 Податоци за други картички (Ве молиме наведете од која банка):
 а) VISA б) MasterCard в) Diners г) AMEX
 Нето годишни примања:
 Приходи: Месечни Закупнини Друго Вкупно
 Расходи: Закупнини Осигур. премии Друго Вкупно

Со потпишување на ова барање потврдувам дека:

Согласен сум за достава на месечен извештај за кредитна картичка по e-mail, што исклучува достава по пошта.

Со потпишување на ова барање потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити и прифаќам одговорност за сите трошоци и долгови кои настанале со користење на основната и дополнителната картичка. Банката има право да го одбие моето барање. Истовремено ја овластувам ХАЛКБАНК АД Скопје наведените податоци, вклучително и личните податоци, да ги користи при вршење на работи кои произлегуваат од делокругот на нејзиното работење: обработка, следење и/или други дејствија во рамките на банкарското работење, како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица согласно Законот.

Со потпишување на ова барање потврдувам дека:

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката*.
 Не сум согласен моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности.

*Клиентот може, во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.

ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА/ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ / ЧЛЕН НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО

Име и презиме:
 Име и презиме:
(на латиница)
 Адреса од л.к.:
(кореспонденција)
 Адреса на живеење:
 На оваа адреса живеам од: година
 Домашен тел.: Мобилен тел.:
 E-mail:
 Лична карта бр.: ЕМБГ
 Занимање:
 Степен на стручна подготовка: ОО ССП ВШП ВСС

Податоци за вработување:

Име на фирма:
 Адреса: Тел.:
 Функција:
 Сродство со барателот:

Со потпишување на апликацијата во својство на дополнителен корисник потврдувам дека ги прифаќам сите услови за користење на картичката и прифаќам солидарна одговорност со основниот корисник за наплата на сите трошоци направени со дополнителна картичка.

Место и датум

Потпис на барателот на дополнителната картичка

Потпис на барателот на основната картичка

Место и датум

Подносител

ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ИНСТИТУЦИЈАТА

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- Име и презиме _____
- Роден-а _____ во _____ општина _____
- Со стан во _____ ул. _____ бр. _____
- Лична карта бр. _____ издадена од _____
- Матичен број _____
- Телефон: домашен: _____ работа: _____ мобилен: _____
- На работа во _____
Вработен од _____ год. на работно место _____
_____ со непрекинат стаж од _____ година.
- Вид на вработување:
 На неодредено работно време
 На одредено работно време до дата: _____

ПОДАТОЦИ ЗА ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА И ОБВРСКИТЕ

- Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без хонорари и прекувремена работа) остварена во последните 3 (три) месеци во износ од _____ денари.
- Обврски од плата

	неотплатен дел	месечна рата
Вкупен износ	_____	_____
а) Судски забрани	_____	_____
б) Станбени кредити	_____	_____
в) Потрошувачки кредити	_____	_____
г) Други обврски	_____	_____

- Вкупен износ на обврски како гарант-жирант _____

_____ 201 _____ година
(место и датум)

_____ Раководител на финансиска служба

М.П.

_____ Директор на правното лице